

СВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА ПО ПОВОД 50-ГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА НА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Во рамките на Централната про слава на 50-годишнината од смртта на познатиот македонски револуционер и идеолог Ѓорче Петров, на 27 јуни 1971 год. во Прилеп беше одржана свечена академија.

На академијата покрај голем број општествено-политички и културни работници од Прилеп и Републиката, присуствуваа и Крсте Црвенковски, член на Извршното биро на Претседателството на СКЈ, Ванчо Апостолски, потпретседател на Собранието на СРМ, Драги То зија, претседател на Културно-просветниот собор на Собранието на СРМ и претседател на Републичкиот одбор за прослава на 50-годишнината од смртта на Ѓ. Петров, Благоја Талевски — Иван, Злате Билјановски, претседател на Сојузот на здруженијата на борците на СРМ, Блаже Конески, претседател на МАНУ, Димче Мире, директор на Архивот на СРМ, проф. Крум То

шев, директор на Институтот „К. П. Мисирков“, д-р Орде Ивановски, претставник на Институтот за национална историја, Андон Тошевски, претседател на Собранието на Прилеп и др. На Академијата беше прочитана поздравната телеграма на Никола Минчев, претседател на Собранието на СРМ.

Реферат за животот и делото на истакнатиот македонски револуционер, мислител и идеолог поднесе Љубен Лапе, редовен професор на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје.

На крајот беше изведена пригодна програма посветена на Ѓ. Петров. Инструменталните солисти Душка Тасевска и Киро Божиновски, придружени од камерниот оркестар на Филхармонијата на СРМ под диригентството на Ангел Шурев, изведоа композиции на Вивалди, Николовски, Ивановски и Моцарт.

Д.Д.

ВО ПРЕСРЕТ НА ЕДЕН ЈУБИЛЕЈ

(Сп. СОВРЕМЕНОСТ, 1951—1971)

Годинава сп. Современост прославува редок јубилеј.

Ретроспективата на двеценскиот развикот ја иницира мислата за успешно изведената литерарна, и не само литерарна, мисија во ова наше македонско поднебје.

Некогашните први скромни чекори, компарирани со денешната модерна физиономија на Современост, говорат за импресивните резултати постигнати во напорниот развоен пат.

Далеку сме од помислата да вршиме вреднување на местото и улогата на сп. Современост во македонската литерарна историја.

Меѓутоа, не можеме да ја избегнеме констатацијата дека сп. Современост во последниве дваесет години ги инкарнира пулсирањата на македонската книжевна творечка мисла.

Во последниве дваесет години на страниците на сп. Современост се појавија и бројни статии и прилози од областа на историската наука.